



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ MACEDONIAN POLICE UNION

УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА АКВАЛИНЕ

1. Барањето и условите кои ги има на страната на mps.mk во целост пополнети и своерачно потпишани со цело име и презиме да се доставуваат на e-mail comintenti@mps.mk.

2. Врз база на барањето ќе се изврши проверка во финансиската служба на правното лице каде сте вработени за кредитната способност и дали сте член на МПС. Потоа вршиме резервација и повратно на e-mail ќе бидете известени со доставување на потврда со која се пријавувате во АКВАЛИНА на рецепција.



СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

НОКЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК 1525 ДЕН

ПОЛУПАНСИОН 1830 ДЕН

Цените се по лице на ден со вклучена туристичка такса

Деца до 5,99 годgratis,

6-11,99 год имаат попуст од 50%

Во цената вклучено е :

- Бесплатно користење на базен, мини аква парк за деца
- Лежалки на базен
- Сопствена плажа
- Користење на спортски терени, паркинг, интернет
- Доплата за соба со сауна или џакузи – 610 денари на ден по соба
- Еднокреветна соба + 30%
- Можност за плаќање на 5 рати



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ
MACEDONIAN POLICE UNION



Хотел АКВАЛИНА НАС.СВ.СТЕФАН 6000ОХРИД 046 200 047

info@aqualina.mk

www.aqualina.mk

ПЕНАЛИ

- од 7-10 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата не се наплаќаат пенали
- од 3-6 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата се наплаќаат 30% од аранжманот
- од 1-2 дена пред поаѓање ако се откаже аранжманот се наплаќа целата сума

СОГЛАСЕН

Име и презиме

Потпис
